



Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

I. ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА

Министерството за финансии, со адреса на ул. „Даме Груев“, бр.14 – Скопје, има потреба од набавка на услуга - тековно одржување, поправка и монтажа/монтажа на климауредите на Министерството за финансии.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на услуга, која треба да заврши со електронска аукција, во согласност со член 100 и член 121, став 1, алинеја 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/07, 130/08, 97/2010, 53/2011 и 185/2011), за што објави оглас бр.19-1/2012.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да достават понуда за горенаведениот договор за јавна набавка најдоцна до **21.01.2013 година, до 12,00 часот**, по пошта или лично со поднесување на понудата во писарницата на Министерството за финансии на ул. „Св Кирил и Методиј“ бр.54 (поранешна зграда на НИП „Нова Македонија“) во Скопје.

Тендерската документација е прикачена кон огласот број **19-1/2012** и секој заинтересиран економски оператор може да ја преземе од ЕСЈН: <https://e-nabavki.gov.mk>. Тендерската документација ги содржи сите информации кои можат да помогнат за изработка на понудата и се состои од следниве делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор и образец на понуда

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се доставуваат на горенаведената поштенска адреса или на следниве електронски адреси: [bilent.mustafoski@finance.gov.mk](mailto:bilent.mustafoski@finance.gov.mk), и [jasmina.petreska@finance.gov.mk](mailto:jasmina.petreska@finance.gov.mk) најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понуди.

Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување. Исто така, и евентуалните измени на тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, а измените ќе бидат објавени и на ЕСЈН: <https://e-nabavki.gov.mk>.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на **21.01.2013 година, во 12,00 часот**, во просториите на Министерството за финансии на ул. „Св Кирил и Методиј“ бр.54 во зградата на поранешна НИП „Нова Македонија“, I кат, сала за состаноци – Скопје.

Заедно со понудата задолжително се доставува банкарска гаранција на понудата во износ од 3% од вкупната вредност на понудата, без вклучен данок на додадена вредност.

Благодариме на соработката.

Во Скопје, 10.01.2013 година

Комисија за јавни набавки  
Претседател  
Јасмина Петреска

